



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

Službeni vesnik SR

Makedonija

91001 Skopje
fah 51

ОПШТИНА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Понеделник, 25 јули 1983

БЕЛГРАД

БРОЈ 39

ГОД. XXXIX

Цена на овој број е 13 динари. — Претплата за 1983 година изнесува 1325 динари. — Рок за рекламација 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристиќа број 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

490.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ЈАГЛЕНОТ

1. Организациите на здружен труд кои произведуваат јаглен (во натамошниот текст: рудниците за јаглен) своите постојни производителски цени на јагленот можат да ги формираат така што највисокото ниво на тие цени по единица топлотна енергија (GJ) на одделни видови и типови јаглен да изнесува:

	Дин/GJ
1) Камен јаглен, тип:	
— „раша“	до 198.52
— „вршка чука“	до 219.75
— „ибарски“	до 172.38
2) Мрк јаглен, тип:	
— „бановиќи“	до 149.72
— „гурѓевиќ“	до 144.53
— „какањ“	до 168.24
— „каменоград“	до 171.00
— „зеница“	до 145.22
— „бреза“	до 148.33
— „мостар“	до 149.76
— „милевина“	до 144.32
— „тушница“	до 137.48
— „углевик“	до 129.73
— „иванград“	до 205.08
— „трбовле“	до 191.72
— „лашко“	до 191.72
— „сеново“	до 191.72
— „кањижарица“	до 191.72
— „рембас“	до 176.31
— „боговина“	до 162.79
— „алексинац“	до 183.58
— „соко“	до 197.69
3) Лигнит, тип:	
— „добрња“ — Лукавац	до 142.31
— „крека“	до 151.42
— „грачаница“	до 143.99
— „тушница II“	до 158.69
— „ставари“	до 151.44
— „гацко“	до 150.14

	Дин/GJ
— „плевља“	до 116.71
— „суводол“	до 141.22
— „велење“	до 139.69
— „колубара“	до 131.63
— „колубара“ — сушен	до 147.82
— „костолац“	до 108.67
— „лубница“	до 166.64
— „морава“ — Деспотовац	до 238.94
— „штаваљ“	до 166.90
— „бајовац“	до 195.70
— „косово“	до 193.78
— „косово“ — сушен	до 146.28
— „мухаџер бабуш“	до 140.73
— „пискупштина“ — Вевчани	до 190.00

Цените од став 1 на оваа точка важат при постојните услови за продажба и при постојните односи меѓу видовите и асортиманите на јаглен.

2. Зголемувањето на цените од точка 1 на оваа одлука не се применува врз цените на јагленот што рудниците за јаглен им го испорачуваат на термоелектраните врз основа на склучените самоуправни спогодби меѓу рудниците за јаглен и термоелектраните за утврдување и распоредување на заедничкиот приход остварен со продажба на електрична енергија по пропишаните цени, како и врз цените на јагленот кај другите испораки на термоелектраните од страна на рудниците за јаглен.

3. Организациите на здружен труд кои се занимаваат со работи на прометот на јаглен на мало, односно на големо можат учеството за покривање на трошоците на прометот да го засметаат до апсолутниот износ што според прописите постоел на 31 јули 1982 година.

4. Рудниците за јаглен се должни да ја известат Сојузната заедница за работи на цените за цените на јагленот формирани во согласност со одредбите на точка 1 од оваа одлука, со доставување на ценовниците пред денот на почетокот на нивното применување.

5. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на нејзиното влегување во сила, ќе се преиспита дали постојат причини да се задржи во сила.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 410
21 јули 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

491.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА РЕПУБЛИКИТЕ, АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ И ОПШТИНИТЕ, ЗА КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД СЕ ДОЛЖНИ ДА ДОСТАВУВААТ ЦЕНОВНИЦИ ЗАРАДИ ЗАВЕРКА

1. За следните производи и услуги од надлежност на републиките, автономните покраини и општините организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници (во натамошниот текст: самоуправните организации и заедници) се должни пред зголемувањето на цените што според прописите постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука да ѝ достават ценовници на надлежната заедница за работи на цените заради заверка, и тоа:

Гран-ка	Група	Подгрупа	Назив и опис на дејноста
1	2	3	4
			Област 01 — Индустрија и рударство
0101			Електростопанство
0102			Производство на јаглен
0103			Преработка на јаглен, освен кокс и полукокс
0104			Земен гас
			Област 06 — Сообраќај и вреќи
0601	06010		Железнички сообраќај: превоз на патници во внатрешниот сообраќај
0609	06090	060900	ПТТ услуги: освен испраќање и доставување на писма и поштенски картички во внатрешниот сообраќај и во меѓународните ПТТ услуги

Пред доставувањето на ценовници до надлежната заедница за работи на цените заради заверка, самоуправните организации и заедници, во рамките на соодветна југословенска заедница, односно општо здружение во рамките на Стопанската комора на Југославија во кое се вклучени тие самоуправни организации и заедници, со спогодба ќе ги предложат нивоата на цените до кои со своите ценовници можат да ги формираат цените на своите производи и услуги.

Пред заверката на ценовниците, надлежната заедница за работи на цените ќе оствари соработка со другите надлежни заедници за работи на цените во рамките на Сојузната заедница за работи на цените.

Ако во рамките на Сојузната заедница за работи на цените во постапката на соработка не се постигнат единствени ставови Сојузната заедница за работи на цените ќе го извести за тоа координационото тело за следење на Општествениот договор

за остварување на политиката на цените во 1983 година.

Координационото тело за следење на Општествениот договор за остварување на политиката на цените во 1983 година, во рок од 10 дена од денот на приемот на известувањето од став 4 на оваа точка, ќе му предложи на Сојузниот извршен совет и на другите потписници на Општествениот договор за остварување на политиката на цените во 1983 година преземање на соодветни мерки и активности.

2. За следните производи и услуги од надлежност на републиките, автономните покраини и општините, самоуправните организации и заедници се должни пред зголемувањето на цените што според прописите постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука да ѝ достават ценовници на надлежната заедница за работи на цените на републиката, автономната покраина, односно општината, заради заверка, и тоа за:

Гран-ка	Група	Подгрупа	Назив и опис на дејноста
1	2	3	4
			Област 01 — Индустрија и рударство
	01142	011420	Производство на земјоделски машини, освен комбајни, сеалки и жнеалки
	01199	011990	Производство на други хемиски производи: — рендген филмови
	01220		Производство на режана граѓа и плочи:
		012201	Производство на режана граѓа — сите производи
		012202	Производство на фурнир и плочи — сите производи
		012410	Производство на целулоза и хартија: — дрвесина и целулоза — бела дрвесина — дрвесина од иглолисници — бела дрвесина од широколисници — полухемиска целулоза — бела целулоза за вискоза — хартија за цигари — брановита лепенка
		012421	Производство на хартиена амбалажа — тетрапак и тетрабрик амбалажа (печатена амбалажа)
0127	01270		Производство на кожа и крзна
		012701	Производство на крупна кожа
		012702	Производство на свињска кожа
		012703	Производство на ситна кожа
0130			Производство на прехранбени производи:
	01302		Производство на леб и тестенини
	013021		Производство на леб и печива: пченичен леб

1	2	3	4	1	2	3	4
01304		Преработка и конзервирање на месо и риби:					Област 06 — Сообраќај и врски
	013041	Колење на добиток: — свежо говедско, јунешко и свињско месо и свежо месо од пилиња-бројлери — сурова крупна кожа — сурова свињска кожа — сурова ситна (овча) кожа		0602	06020		Поморски сообраќај: превоз на патници и стоки во внатрешниот сообраќај
				0605	06050		Друмски сообраќај: превоз на патници и стоки
				0606	06060	060601	Градски сообраќај: Превоз на патници во градскиот и приградскиот сообраќај
	013042	Преработка и конзервирање на месо: — сувомесести производи, полутрајни — сланина — колбасичарски производи, полутрајни — колбасичарски производи, обарени — колбасичарски производи, варени — месни конзерви, полутрајни — животинска маст за јадење		1002	10020	100200	Област 10 — Станбено-комунална дејност и уредување на населби и простори Станбена дејност
				1003			Комунална дејност: производи и услуги на сите групи и подгрупи
							Област 11 — Финансиски, технички и деловни услуги
				1102	11020		Осигурување на имот и лица:
						110201	Задолжително осигурување на моторни возила
	013043	Преработка и конзервирање на риба: — рибино брашно					Област 12 — Образование, наука, култура и информации
01305	013050	Преработка и конзервирање на млеко: — пастеризирано млеко — стерилизирано млеко — млеко во прав — храна за доенчиња и мали деца — кисело млеко и јогурт		1203			Култура, уметност и информации
					12031		Издавачка или новинско-издавачка дејност: учебници и дневни политичко-информативни весници
					12035	120350	Радио и телевизија
01306	013060	Производство на шеќер: — меласа — сушени режанки од шеќерна ретика					
01308	013080	Производство на растителни масла и масти: маслени потаги и сачма: — добиточна храна — комплетна крмна смеса — мешана — добиточна храна за говеда, свињи и живина — протеинска смеса за говеда, свињи и живина					3. Пред заверката на ценовниците за определени производи од точка 2 на оваа одлука, и тоа за режана граѓа и плочи, фурнири, дрвесина и целулоза, хартија за цигари, брановита лепенка, тетрапак и тетрабрик амбалажа, преработена круна свињска и ситна кожа, сурова крупна свињска и ситна кожа, обло, цепено и делкано дрво, надлежните заедници за работи на цените ќе остваруваат меѓусебна соработка и соработка со Сојузната заедница за работи на цените.
							4. Одредбите од точ. 1 и 2 на оваа одлука се однесуваат и на самоуправните организации и заедници кои се занимаваат со доработка, преработка и производство на сировини од отпадците на производите од точ. 1 и 2 (рецирклазна сировина).
0134	01340	013400	Графичка дејност: училишни тетратки				5. Одредбите од точ. 1 до 3 на оваа одлука не се однесуваат на цените на производите и услугите формирани со самоуправните спогодба за цените што ќе ги склучат сите самоуправни организации и заедници — производители, односно вршители на услуги и сите самоуправни организации и заедници — потрошувачи, односно корисници на тие производи и услуги, во рамките на Стопанската комора на Југославија.
0139	01390		Производство на разновидни производи				Самоуправните организации и заедници можат да почнат да ги применуваат цените формирани со самоуправна спогодба од став 1 на оваа точка кога надлежната заедница за работи на цените ќе оцени дека тие цени се формирани во согласност со утврдената политика на цените, со критериумите за формирање на цените од Законот за основите на
		013903	Производство на кибрит: — кибрит, дрвен — кибрит парафински				
			Област 03 — Шумарство				
	030003		Искористување на шумите: обло цепено или делкано дрво				

системот на цените и за општествената контрола на цените и во согласност со одредбата под 2 на точка 6 од оваа одлука.

6. При формирањето на цените на производите и услугите од оваа одлука самоуправните организации и заедници кога поведуваат постапка за зголемување на цените треба да ги исполнат и следните услови:

1) намеруваното зголемување на цените да се заснова врз самоуправни спогодба, односно општествен договор со купувачите — потрошувачите на своите производи односно услуги со кои купувачите-потрошувачите се согласиле со тоа зголемување на цените;

2) со намеруваното зголемување на цените, по правило, да не може да се надмине нивото на увозните односно извозните цени, при што примената на овој услов зависи од усогласеноста на нивото на цените на организацијата на здружен труд со постигнатото ниво на увозните односно извозните цени што се остварени во организациите на здружен труд кои се во односи на меѓусебна зависност, поврзаност и одговорност за одделни производи, односно услуги.

Како увозна, односно извозна цена се смета цената франко југословенска граница без царина и без другите увозни давачки, односно без даночни, царински и други враќања при извозот.

Увозните, односно извозните цени се сметаат како просечно остварени цени за тие производи во изминатите три месеци, за што самоуправната организација односно заедницата доставува документација заедно со поднесените ценовник, односно извештавање за цените.

Самоуправните организации и заедници кои според прописите се должни да доставуваат извештавања за цените заради следење до надлежните заедници за работи на цените, како и заедниците за работи на цените во постапката на вршење општествена контрола на цените поаѓаат од одредбите на оваа точка.

7. Одредбите од точ. 1 до 3 на оваа одлука не се однесуваат на производите и услугите што основната организација на здружен труд ѝ ги продава на друга основна организација во рамките на работна организација на здружен труд односно сложена организација според одредбите на член 13 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените.

8. Одредбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука не се однесуваат на производите и услугите што се произведуваат односно ершат под специјални технички услови и по спецификациите на купувачите или врз основа на индивидуално договорени порачки на купувачите односно јавни лицитации и под услов тие производи и услуги да не се во редовната сервисна програма на производството на самоуправната организација и заедница, како и под услов тие производи и услуги да му се испорачуваат на познат краен потрошувач.

9. За производите и услугите од точ. 1 и 2 на оваа одлука што се произведуваат односно ершат прват самоуправните организации и заедници ги формираат цените на тие производи и услуги во согласност со одредбите на Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените, а највисоко до нивото на цените на иситите или слични, односно сродни производи и услуги, формирани според прописите.

Самоуправните организации и заедници се должни пред почетокот на применувањето на цените на производите, односно услугите од став 1 на оваа точка да ѝ достават ценовници на надлежната заедница за работи на цените заради заверка.

10. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на мало односно на прометот на големо при формирањето на цените на

производите од оваа одлука и на други производи од надлежност на републиките, автономните покраини и општините, учеството за покрите на трошоците за промет можат да го засметуваат до апсолутниот износ што според прописите постоел на 31 јули 1982 година.

За производите што никогаш не ги пуштала во промет, односно за производите што не ги пуштала во промет од денот на влегувањето во сила на прописите донесени во 1982 година за формирање на цените на мало односно големо, организацијата на здружен труд која се занимава со работи на прометот на мало односно на прометот на големо при пуштањето во промет на тие производи ќе го утврди апсолутниот износ на учеството за покрите на трошоците за промет на мало односно промет на големо со примена на стапките утврдени со тие одлуки на цените на производите што, според прописите, постоеле на 31 јули 1982 година.

11. Организациите на здружен труд кои се занимаваат со увоз на стоки учеството за покрите на трошоците за увоз можат да го засметуваат до апсолутниот износ што според прописот постоел на 31 јули 1982 година.

За производите што никогаш не ги увезувала односно за производите што не ги увезувала до денот на влегувањето во сила на Одлуката за формирање на цените на производите од увоз на домашниот пазар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/82), организацијата на здружен труд ќе го утврди апсолутниот износ на учеството за покрите на трошоците за увоз со примена на стапките утврдени со таа одлука на набавните цени на производите што постоеле на 31 јули 1982 година.

12. Одредбите на оваа одлука се применуваат и на други учесници во прометот на производи и услуги, согласно со член 10 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените.

13. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чист отстранување е и донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на нејзиното влегување во сила ќе се преиспита дали постојат причини таа да се задржи во сила.

14. Со депот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за сите производи и услуги, освен за производите и услугите за кои се утврдува обврската за доставување на ценовници до заедниците за работи на цените заради заверка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/83, 10/83 и 21/83).

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка за производите од надлежност на републиките, автономните покраини и општините, што не се наведени во оваа одлука, Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за сите производи и услуги ќе престане да важи дури од денот кога надлежната заедница за работи на цените ќе донесе прописи за тие производи и услуги за обврската да се доставуваат извештавања за цените заради следење или кога надлежниот орган ќе пропише некоја од мерките за непосредна контрола на цените за тие производи и услуги.

15. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п бр. 409
21 јули 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

492.

Врз основа на чл. 59 и 60 од Законот за основните на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 33/80), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КОЈИ ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД СЕ ДОЛЖНИ ДА ДОСТАВУВААТ ЦЕНОВНИЦИ ДО СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ ЗАРАДИ ЗАВЕРКА

1. За следните производи и услуги од надлежност на федерацијата се определуваат, како највисоко ниво на цените на тие производи и услуги, цените што според прописите постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, и тоа за:

Гран-ка	Група	Под-група	Назив и опис на дејноста
1	2	3	4
			Област 01 — Индустрија и рударство
0104			Производство на нафта и земјен гас:
	01041	010410	Производство на сурова нафта
0105	01050	010500	Производство на нафтни деривати — сите производи
0119			Преработка на хемиски производи
	01191	011910	Производство на лекови и фармацевски хемикалии: — производство на лекови за хумана медицина
0133			Производство и преработка на тутун
	01332	013320	Преработка на тутун: само цигари без филтер и цигари со филтер

2. За следните производи и услуги од надлежност на федерацијата, организациите на здружен труд, самоуправните интересовни заедници и другите самоуправни организации и заедници (во натамошниот текст: самоуправни организации и заедници) се должни пред зголемувањето на цените на своите производи и услуги, што според прописите постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, да достават ценовници до Сојузната заедница за работи на цените заради заверка, и тоа за:

Гран-ка	Група	Под-група	Назив и опис на дејноста
1	2	3	4
			Област 01 — Индустрија и рударство
0103	01030	010301	Преработка на јаглен: Производство на кокс и лукок

1	2	3	4
0106	01060	010600	Производство на железна руда: сите производи
0107			Црна металургија: сите производи
0108			Производство на руда на обоени метали: сите производи
0109			Производство на обоени метали: сите производи
0110			Преработка на обоени метали: сите производи и производство на неметални минерали (без градежен материјал)
	01111		Производство на неметални минерали (без соли)
	011112		Производство на магнезит и глина: сите производи, освен керамичка глина
	01112		Производство на соли
	011121		Производство на морска сол
	011129		Производство на друга сол
0112			Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)
	01121		Производство на стакло:
	011211		Производство на рамно стакло
	01122	011220	Производство на огноотпорен материјал: сите производи
0113			Металопреработувачка дејност
	01131		Производство на метални репродукционен материјал
	011311		Производство на леани, ковани и пресувани производи
	011312		Производство на метален инсталационен материјал
0114			Машиноградба
01142	011420		Производство на земјоделски машини: само сеалки, комбајни и жетварки
0115			Производство на сообраќајни средства (без бродоградба)
	01152		Производство на друмски возила
	011521		Производство на мотори
	011522		Производство на камиони и специјални возила
	011523		Производство на патнички автомобили
	011524		Производи на трактори: само трактори, гасеничари и трактори со тркала, над 44,16 kW и нигни резервни делови и прибор
	011527		Производство на делови и прибор за моторни возила: само за камиони и специјални возила и за патнички автомобили, вклучувајќи и федери

1	2	3	4	1	2	3	4
0117			Производство на електрични машини и апарати	01191	011910		Производство на лекови и фармацевтски хемикалии: сите производи освен диететика и готови лекови за хумана медицина
	01172		Производство на електронски и телекомуникациони уреди	01192	011920		Производство на средства за перење и на козметички препарати: детергенти
		011724	Производство на мерна и регулациона опрема, на средства за управување и автоматизација во индустријата и во сообраќајот: само електрични и електронски броила	01199	011990		Производство на други хемиски производи: само рударски експлозиви
	01173	011730	Производство на кабли и спроводници	0124			Производство и преработка на хартија
	01174		Производство на електрични апарати за домаќинства	01241	012410		Производство на целулоза и хартија: целулоза за хартија, рото-хартија и натрон-хартија за вреќи
		011741	Производство на термички апарати: само термоакумулациони печки, електрични радијатори, електрични и комбинирани шпорети, електрични бојлери и резервни делови за тие производи	01242			Преработка на хартија
					012421		Производство на хартиена амбалажа: натрон-вреќи, печатени и непечатени
		011742	Производство на разладни апарати и уреди, само фрижидери и апарати за длабоко замрзнување и резервни делови за тие производи	0129	01290		Преработка на каучук: гуми за возила
				0130			Производство на прехранбени производи
		011743	Производство на апарати и уреди за перење и сушење: само машини за перење и резервни делови за тие машини	01301	013010		Мелење и лупање на жита: пченично брашно, лупен ориз
				01306	013060		Производство на шеќер: сиров и рафиниран шеќер
	01179		Производство на други електротехнички производи	01308	013080		Производство на растителни масла и масти: сирови и рафинирани растителни масла за јадење и масти од сончоглед, соја и маслодајна репка
		011792	Производство на сијалици и луминисцентни цевки	0133			Производство и преработка на тутун
		011793	Производство на акумулатори и галвански елементи: само акумулатори	01331	013310		Производство на ферментирани тутун
0118			Производство на базни хемиски производи				Област 06 — Сообраќај и вреќи
	01181	011810	Производство на хемикалии (освен за земјоделството): сите производи освен: колофониум, терпентин, ретортен јаглен, дабов екстракт за штавење костенов и други екстракти за штавење, мешани раствори, дрвен шпиритус за денатурирање, карболинеум брикет на дрвен јаглен, катранска смола и други производи на сува дестилација на дрво, мирисни композиции за козметика и прехранбена индустрија, ароми, екстракти, резониоиди конкрети и др	0601	06010		Железнички сообраќај
						060101	Превоз на патници и стоки: само превоз на стоки
				0604	06040		Воздушен сообраќај
						060401	Превоз на патници и стоки во воздушен сообраќај: превоз на патници и товари со авиони во внатрешниот сообраќај на редовните линии
						060402	Услуги на аеродроми
		011820	Производство на хемикалии за земјоделството: сите производи	0609	06090	060900	ПТТ услуги: испраќање и доставување на писма и поштенски картички во внатрешниот ПТТ сообраќај и меѓународни ПТТ услуги
0119			Преработка на хемиски производи				

Одредбите на став 1 од оваа точка се однесуваат и на самоуправните организации и заедници што се занимаваат со доработка, преработка и производство на сировини од отпадоците на производите од став 1 на оваа точка.

3. Одредбите на точка 2 од оваа одлука не се однесуваат на цените на производите и услугите формирани со самоуправните спогодби за цените што ги склучиле сите самоуправни организации и заедници — производители односно вршители на услуги и сите самоуправни организации и заедници — потрошувачи односно корисници на тие производи и услуги во рамките на Стопанската комора на Југославија.

Самоуправните организации и заедници можат да почнат да ги применуваат цените од самоуправните спогодби на став 1 од оваа точка кога Сојузната заедница за работи на цените ќе оцени дека тие цени се формирани во согласност со утврдената политика на цените, со критериумите за формирање на цените од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените и со одредбата под 2 на точка 4 од оваа одлука.

4. При формирањето на цените на производите и услугите од оваа одлука, самоуправните организации и заедници, при поведувањето постапка за зголемување на цените треба да ги исполнат и следните услови:

1) намеруваното зголемување на цените да се заснова врз самоуправни спогодба односно општествен договор со купувачите — потрошувачи на свои производи односно услуги со кои купувачите — потрошувачи се согласиле со тоа зголемување на цените;

2) намеруваното зголемување на цените, по правило, не може да го мине нивото на увозните односно извозните цени, при што примената на овој услов зависи од усогласеноста на нивото на цените на организацијата на здружен труд со постигнатото ниво на увозните односно извозните цени што се остварени во организациите на здружен труд што се во односи на меѓусебна зависност, поврзаност и одговорност за одделни производи односно услуги.

Како увозна односно извозна цена се смета цената франко југословенска граница без царина и други увозни давачки, односно без даночни царински и други враќања при извозот.

Увозните односно извозните цени се сметаат како просечно остварени цени за тие производи во изминатите три месеци, за што самоуправната организација односно заедница доставува документација кон поднесенiot ценовник односно известување за цените.

Самоуправните организации и заедници што според прописите се должни да доставуваат известувања за цените заради следење до надлежните заедници за работи на цените, како и заедниците за работи на цените во постапка за вршење општествена контрола на цените, тргнуваат од одредбите на оваа точка.

5. Одредбите на точ. 1 и 2, од оваа одлука не се однесуваат на производите и услугите што основната организација на здружен труд и ги продава на друга основна организација во рамките на работната организација на здружен труд односно на сложената организација, според одредбата на член 13 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените.

6. Одредбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука не се однесуваат на производите и услугите што се про-

изведуваат односно вршат под специјални технички услови и по спецификации на купувачите или врз основа на индивидуално договорени порачки на купувачите односно јавни лицитации и под услов тие производи и услуги да не се во редовна сервиска програма за производство на самоуправната организација и заедница, како и под услов тие производи и услуги да му се испорачуваат на крајниот потрошувач.

7. За производите и услугите од точ. 1 и 2 на оваа одлука што првпат се произведуваат односно вршат, самоуправните организации и заедници ги формираат цените во согласност со одредбите на Законот за основите за системот на цените и за општествената контрола на цените, а најмногу до нивото на цените на тие или слични односно сродни производи и услуги формирани според прописите.

Самоуправните организации и заедници се должни пред почетокот на применувањето на цените на производите односно услугите од став 1 на оваа точка да достават ценовник до Сојузната заедница за работи на цените заради заверка.

8. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на мало односно на големо, при формирањето на цените на производите од оваа одлука и на други производи од надлежност на федерацијата можат учеството за покритие на трошоците на прометот да го засметат до апсолутниот износ што според прописите постоеа на 31 јули 1982 година.

За производите што никогаш не ги пуштала во промет односно за производи што не ги пуштала во промет од денот на влегувањето во сила на Одлуката за формирање на продажните цени на мало, односно на големо на производите од надлежниот на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/82), организацијата на здружен труд што се занимава со работи на прометот на мало односно на големо, при пуштањето во промет на тие производи ќе го утврди апсолутниот износ на учеството за покритие на трошоците на прометот на мало односно на големо со примена на стапките утврдени со таа одлука врз цените на производите што, според прописите, постоеа на 31 јули 1982 година.

9. Одредбите од оваа одлука се применуваат и врз други учесници во прометот на производи и услуги, согласно со член 10 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените.

10. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и на движењето на цените заради чии отстранувања е донесена, со тоа што, најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 408
21 јули 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

493.

Врз основа на член 53 од Законот за основите на системот на осигурување на имоти и лица („Службени лист на СФРЈ“, бр. 24/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА КОИ МОРА ДА СЕ ДОГОВОРИ ОСИГУРУВАЊЕТО ОД ОДГОВОРНОСТА ЗА ШТЕТИ НАПРАВЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА ПРИ УПОТРЕБА НА МОТОРНО ВОЗИЛО

1. Во Одлуката за определување на износите на кои мора да се договори осигурувањето од одговорноста за штети направени на трети лица при употреба на моторно возило („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/76), во точка 1 одредбите под 1 и 2 се менуваат и гласат:

- „1) 10.000.000 — за автобуси и товарни возила;
- 2) 5.000.000 — за други моторни возила.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 411
14 јули 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с.р

494.

Врз основа на чл. 59 и 60 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЧНО БРАШНО И ГРИЗ

1. Производителските организации на здружен труд можат цените за пченично брашно да ги формираат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) пченично брашно тип „850“	23,00
2) пченично брашно тип „500“	25,10
3) гриз тип „400“	26,70

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат франко натоварено во превозно средство паритет Нови Сад.

2. При формирањето на цените за производител од точка 1 од оваа одлука, во прометот на мало односно во прометот на големо, организациите на здружен труд можат учеството за покрите на трошоците на прометот да го засметаат до апсолутниот износ што според прописите постоел на 31 јули 1982 година

3. Во цените од точка 1 на оваа одлука не е засметана вредноста на амбалажата.

Производителските и другите организации на здружен труд можат врз цените од точка 1 на оваа од-

лука, на име посебни трошоци за ситно меко пакување во хартиени кесиџе и сл. извршено на индустриски начин, да засметаат, и тоа за:

	Динари
1) пакување од 1 kg	1,85
2) пакување од 2 kg	2,90
3) пакување од 3 kg	4,00
4) пакување од 5 kg	5,30
5) пакување од 10 kg	6,60

4. Организациите на здружен труд (во натамошниот текст: организациите) и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани (во натамошниот текст: имателите на дуќани) можат постојните продажни цени за сите типови пченично брашно и гриз да ги зголемат, и тоа за:

	Дин/kg
1) пченично брашно тип „850“	4,05
2) пченично брашно тип „500“	4,42
3) гриз тип „400“	4,70

Организациите и имателите на дуќани ќе извршат попис на сите количини пченично брашно и гриз од став 1 на оваа точка затечени на 25 јули 1983 година, како и на сите количини тоа брашно што до тој ден им се фактурирани на организациите и на имателите на дуќани од производителите односно од добавувачите (стоки на пат).

Разликата во цената од став 1 на оваа точка за сите попишани количини пченично брашно и гриз од точка 1 на оваа одлука, организациите и имателите на дуќани ќе ја пресметуваат и евидентираат во своето книговодство или во друга евиденција, во согласност со прописите, и таа разлика ќе се насочи во согласност со прописите.

Пропишаните количини пченично брашно и гриз од точка 1 на оваа одлука имателите на дуќани ќе му ги пријават на надлежниот орган на општината на чија територија ја вршат дејноста.

5. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чие одстранување е донесена, со тоа што, најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се преиспита дали постојат причини за задржување на оваа одлука во сила.

6. Со денот на влегувањето на сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на максималните цени за пченично брашно („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/82) и Одлуката за определување на највисоките цени за пченично брашно од типот „850“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/83).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 407
21 јули 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с.р.

495.

Врз основа на член 56 од Законот за основите на системот на цените и за спротивната контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 30/80), Советот на Сојузната заедница за работи на цените донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КОИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД СЕ ДОЛЖНИ ДА ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ ДО СОЈУЗНАТА ЗАЕНИЦА ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ, ЗАРАДИ СЛЕДЕЊЕ

1. Организациите на здружен труд, самоуправните заедници и другите самоуправни организации и заедници (во натамошниот текст: самоуправните организации и заедници) се должни до Сојузната заедница за работи на цените да доставуваат известување за цените заради следење пред зголемување на цените, за следните производи и услуги од надлежноста на федерацијата, и тоа за:

Гранка	Група	Подгрупа	Назив и опис на дејноста
1	2	3	4
			Област 01 — Индустрија и рударство
0112			Преработка на неметални минерали (безградежен материјал)
	011219		Производство на друго стакло: оптичко стакло и стаклена волна
	011229		Преработка на други неметални минерали
	011292		Производство на јагленографитни производи
	011299		Друга преработка на неметални минерали: производство на природни и вештачки брусеве, брусена хартија и платна за брусене
0114			Машиноградба
	01141		Производство на машини и уреди (без електрични и земјоделски)
	011411		Производство на енергетски машини и уреди: сите производи
	01143	011430	Производство на опрема за професионални и научни цели, за мерни и контролни инструменти и на уреди за автоматизација на управување то (освен на оние од гранка 0117): сите производи освен производството на канцелариски машини, машини за сметање (освен електронски, книговодствени машини, си-

1	2	3	4
			стеми на машини со дупчени картички, регистарски каси, машини за пишување, неспомнати машини за мерење на тежина, машини за копирање (покрај долуспомнатите за фотокопирање) и др.; како и часовници од сите видови, делови на кутии и механизми, како и механизми за временско регулирање
0115			Производство на сообраќајни средства (без бродоградба)
	01151		Производство и поправка на шински возила
		011511	Производство на шински возила: сите производи
	01152		Производство на друмски возила
		011524	Производство на трактори: само на трактори гасеничари и трактори со тркала до 44, 16 kW и нивни резервни делови и прибор
		011525	Производство на моторцикли и мопеди
		011527	Производство на делови и прибор за моторни возила: моторцикли и мопеди, вклучувајќи и пружини
0117			Производство на електрични машини и апарати
	01171	011710	Производство на електрични машини и уреди: сите производи
	01172		Производство на електронски и телекомуникациони уреди
		011721	Производство на составни делови на електронски апарати и уреди: сите производи
		011723	Производство на комуникациони апарати и уреди: сите производи
		011724	Производство на мерна и регулациона опрема, средства за управување и автоматизација во индустријата и сообраќајот: сите производи, освен електричните и електронските броила
	01174		Производство на електрични апарати за домаќинство
		011742	Производство на разладни апарати и уреди (освен фрижидери и апарати за длабоко замрзнување) и на резервни делови за тие производи
		011743	Производство на апарати и уреди за перење и сушење (освен машини за перење) и на резервни делови за тие производи
	01179		Производство на други електротехнички производи

1	2	3	4
		011793	Производство на акумулатори и галвански елементи: сите производи, освен акумулатори
0118			Производство на базни хемиски производи
	01181	011810	Производство на хемикалии (освен за земјоделство): колофониум, терпентин, ретортен јаглен, дабов, костенов и други екстракти за шпавене, мешани раствори, дрвен шпиритус за денатурирање, карболинеум, брикети, дрвен јаглен, катранска смола, други производи на сува дестилација на дрво, мирисни композиции за козметика и прехранбена индустрија, ароми, екстракти, резониоди конкрети и др.
0119			Преработка на хемиски производи
	01191	011910	Производство на лекови и фармацевтски хемикалии: диететика
0133			Производство и преработка на тутун
	01332	013320	Преработка на тутун: пури, тутун за луле и цвакање, други преработки од тутун (освен цигари)

2. Во постапката за формирање на цените од точка 1 на оваа одлука самоуправните организации и заедници ќе обезбедат цените да се формираат во односи на меѓусебна зависност и одговорност, со примена на критериумите за формирање на цените утврдени со Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените и во согласност со утврдената политика на цените во тековната година.

3. Известувањето за цените заради следење мора да содржи:

1) назив на производот односно услугата со краток опис на основните техничко-технолошки и комерцијални карактеристики;

2) единица на мера;

3) продажна цена на производот односно услугата со назнака за видот на цената (производителска, големопродажна, малопродажна);

4) услови на продажба: место и начин на испорака на производот (франко купувач, франко истоварено во местото на купувачот, франко склад на купувачот и сл.), начинот на пресметка на амбалажата (со назнака дали амбалажата е повратна или не е повратна), височина и начин на пресметка на ризикот за непродадените стоки и сл.;

5) износ на учеството за покривање на трошоците за прометот содржан во малопродажната односно големопродажната цена.

4. Со известувањето за цените заради следење самоуправната организација и заедница се должни до Сојузната заедница за работи на цените да достават:

1) одлука од овластениот самоуправен орган за формирањето на цените заради следење, од известувањето;

2) податоци за тоа кога и врз основа на кој акт односно пропис е утврдена постојната продажна цена, односно условите за продажба на производите односно услугите;

3) податок за нивото на цените кое за производот односно услугата, во согласност со прописите, постоело на 31 декември претходната година,

4) податок за процентот на вкупното зголемување на цените од 1 јануари тековната година до денот на поднесувањето на известувањето за цените заради следење;

5) документација и образложение од кои се гледа дека цените на производите односно услугите од известувањето за цените, се формирани со применување на критериумите за формирање на цените од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените, односно во согласност со Упатството за применување на критериумите за формирање на цените („Службен лист СФРЈ“, бр. 24/81), со Резолуцијата за остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 во 1983 година, со Општествениот договор за остварување на политиката на цените во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/83) и со проекциите на поместувањето на цените за тековната година.

5. Известувањето за цените заради следење се доставува во два примерока, а документацијата од точка 3 на оваа одлука во еден примерок, кој го потпишало овластено лице определено со самоуправниот општ акт на самоуправната организација и заедница, најдоцна 30 дена пред денот на почетокот на применувањето на цените од известувањето за цените заради следење.

6. Ако известувањето за цените заради следење не ги содржи податоците, документацијата, односно образложението од точ. 3 и 4 на оваа одлука, Сојузната заедница за работи на цените ќе ја повика самоуправната организација односно заедницата да го дополни ценовникот во рок од 15 дена од денот на приемот на позивот на таа заедница за дополнување на известувањето за цените.

Ако самоуправната организација односно заедницата не го дополни известувањето за цените во рокот од став 1 на оваа точка, ќе се смета дека известувањето за цените не е ни поднесено.

7. Одредбите од оваа одлука се однесуваат и на производите и услугите од точка 1 на оваа одлука што самоуправните организации по прв пат ги произведуваат односно вршат.

8. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на производите и услугите што основната организација на здружен труд ѝ ги продава на друга основна организација во рамките на работната организација на здружен труд односно сложената организација, според одредбите од член 13 на Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените.

Одредбите од оваа одлука не се однесуваат ни на производите и услугите од оваа одлука што самоуправните организации и заедници ги произведуваат односно вршат под специјални технички услови и според спецификации на купувачите или врз основа на индивидуално договорени порачки односно јавни лицитации и под услов тие производи и

услуги да не се во редовната сервиска програма на производството на самоуправната организација и заедница, како и под услов тие производи и услуги да му се испорачуваат на познат краен потрошувач.

9 Одредбите од оваа одлука се однесуваат и на други производи и услуги од надлежноста на федерацијата што не се посебно наведени во точка 1 од оваа одлука ниту се опфатени со некоја од мерките за непосредна контрола на цените.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6480/1
13 јули 1983 година
Белград

Претседател
на Сојузната заедница за работи
на цените,
Никола Филиповиќ, с. р.

По извршето срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Решението за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство и за издатоците за селидбени трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци, објавен во „Службен лист на СФРЈ“ бр 37/83, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО И ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЕЛИДБЕНИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Во точка 1 по грешка се изоставени следните странски земји:

„За Боцуана:

I група	65 САД долари
II група	58 САД долари

За Бразил:

I група	70 САД долари
II група	63 САД долари

За Бугарија:

I група	62 САД долари
II група	56 САД долари

За Бурма:

I група	40 САД долари
II група	36 САД долари

За Бурунди:

I група	33 САД долари
II група	84 САД долари

За Република Централна Африканска:

I група	70 САД долари
II група	61 САД долар

За Чад:

I група	56 САД долари
II група	50 САД долари

За Чиле:

I група	60 САД долари
II група	54 САД долари“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 22 јули 1983 година.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|---|------|
| 490. Одлука за определување на највисокото ниво на цените на јагленот — — — — — | 1089 |
| 491. Одлука за определување на производите и услугите од надлежност на републиките, автономните покраини и општините, за кои организациите на здружен труд се должни да доставуваат ценовници заради заверка — — — — — | 1090 |
| 492. Одлука за определување на највисокото ниво на цените на определени производи и услуги и за определување на производите и услугите од надлежност на федерацијата за кои организациите на здружен труд се должни да доставуваат ценовници до Сојузната заедница за работи на цените заради заверка — — — — — | 1093 |
| 493. Одлука за измена на Одлуката за определување на износите на кои мора да се договори осигурувањето од одговорноста за штети направени на трети лица при употреба на моторно возило — — — — — | 1093 |
| 494. Одлука за определување на највисоките цени за пченично брашно и гриз — — — — — | 1096 |
| 495. Одлука за определување на производите и услугите од надлежноста на федерацијата за кои организациите на здружен труд се должни да доставуваат известување за цените до Сојузната заедница за работи на цените, заради следење — — — — — | 1097 |

Исправка на решението за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство и за издатоците за селидбени трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци — 1099

**Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, Белград, Јована Ристића бр. 1. Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник
Вељко Тадић. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе
Мишића бр. 17.**